

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2019

со Извештај на независните ревизори

Содржина

Извештај на независните ревизори	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17
Прилог 1 – Годишен извештај за работењето	
Прилог 2 – Годишна сметка	

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје

Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи (страна 3 – 79) на Триглав Осигурување АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”), кои се состојат од извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2019 година и извештај за сеопфатната добивка, извештај за промените во капиталот и извештај за паричните текови за годината што тогаш завршува и преглед на значајни сметководствени политики и останати објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме разумно уверување дека финансиски извештаи не содржат материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува спроведување на постапки за собирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување на финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не и со цел на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме собрано се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

(продолжува)

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

ДО АКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДСТВОТО НА Триглав Осигурување АД Скопје (продолжение)

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Триглав Осигурување АД Скопје на ден 31 декември 2019 година како и резултатите од работењето и паричните текови за годината што тогаш завршува во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Останато

Ревизијата на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година беше извршена од страна на друг ревизор, кој во својот извештај од 8 април 2019 година изразил мислење без резерва.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај и годишна сметка во согласност со Законот за трговски друштва и истите беа прифатени и одобрени од раководството на Друштвото и кои Друштвото е во обврска да ги поднесе до Централниот регистар на Република Северна Македонија. Наша одговорност е да издадеме мислење во врска со конзистентноста на годишниот извештај со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото. Ние ги извршивме нашите постапки во согласност со Законот за ревизија и Меѓународниот стандард за ревизија 720 – Одговорности на ревизорот во врска со други информации во документи кои содржат ревидирани финансиски извештаи кој е во примена во Република Северна Македонија. Според наше мислење историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај се конзистентни со годишната сметка и приложените ревидирани финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2019 година.

Дилоит ДОО Скопје



Лидија Нануш
Управител



Александар Аризанов
Овластен ревизор

Скопје, 17 април 2020 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	23	20.720	22.216
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		20.720	22.216
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.688.236	1.622.529
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		48.400	51.132
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	24А	47.422	49.442
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		47.422	49.442
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	24Б	978	1.690
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		978	1.690
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	25	80.225	83.174
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016	25	56.794	57.727
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	25	23.431	25.447
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	26	1.559.611	1.488.223
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-

		Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	26A	1.102.106	1.053.998
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		117.169	257.325
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		979.306	791.330
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		3.600	3.600
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		2.031	1.743
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	26Б	457.505	434.225
4.1 Дадени депозити	036		453.000	434.225
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038	26В	-	-
4.4 Останати пласмани	039	26Б	4.505	-
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	27	221.857	167.135
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		113.360	91.375
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		105.538	74.405
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		2.959	1.355
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051	28	5.802	7.760
1. Одложени даночни средства	052		-	-
2. Тековни даночни средства	053		5.802	7.760
Ѓ. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)	054		359.529	330.127

		Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)	055		313.168	288.964
1. Побарувања од осигуреници	056		259.372	245.349
2. Побарувања од посредници	057		53.771	43.595
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		25	20
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)	059		3.405	407
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	060		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	061		3.405	261
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	062		-	146
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)	063		42.956	40.756
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	064	30A	38.934	36.050
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	065	30B	878	819
3. Останати побарувања	066	30B	3.144	3.887
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	067		-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)	068	31	53.089	42.604
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)	069	32A	38.119	19.537
1. Опрема	070		37.527	18.941
2. Останати материјални средства	071		592	596
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)	072	32B	14.970	23.067
1. Парични средства во банка	073		14.963	23.060
2. Парични средства во благајна	074		7	7
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	075		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	076		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	077		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)	078	33	123.263	123.731
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	079		4.593	5.197
2. Одложени трошоци на стекнување	080		113.143	114.693
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	081		5.527	3.841
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	082		-	-
S. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З)	083		2.472.496	2.316.102
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	084		416.894	432.466
ПАСИВА			-	-
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	085	34	902.328	882.553

	Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)	086	185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087	185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088	-	-
3. Запишан а неплатен капитал	089	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	090	41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)	091	47.952	44.388
1. Материјални средства	092	1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093	43.527	42.778
3. Останати ревалоризациони резерви	094	2.815	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)	095	408.029	386.069
1. Законски резерви	096	363.561	353.069
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5. Останати резерви	100	44.468	33.000
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	101	202.941	193.424
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	102	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	103	16.211	31.477
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	104	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	105	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	106	1.341.390	1.248.386
I. Бруто резерви за преносни премии	107	605.235	596.236
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	730.211	649.131
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	5.944	3.019
V. Бруто еквилизациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114	23.382	13.987
1. Резерви за вработени	115	13.978	13.987
2. Останати резерви	116	9.404	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117	6.896	7.738
1. Одложени даночни обврски	118	5.150	4.753
2. Тековни даночни обврски	119	1.746	2.985

**Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ**

Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)

I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)

1. Обврски спрема осигуреници

2. Обврски спрема застапници и посредници

3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)

1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување

2. Обврски по основ на учество во надомест на штети

3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување

III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)

1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување

2. Обврски по основ на финансиски вложувања

3. Останати обврски

З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА

**С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА
ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА**

И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С

Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Белешка	31 декември 2019	31 декември 2018
	-	-
	186.288	137.860
42	20.932	18.780
	20.435	18.333
	-	-
	497	447
42	92.291	49.242
	92.291	49.242
	-	-
	-	-
43	73.065	69.838
	41.371	41.471
	1.724	1.724
	29.970	26.643
44	12.212	25.578
	-	-
	2.472.496	2.316.102
	416.894	432.466

Белешките на страните 17 – 79 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)		1.133.971	1.218.065
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))	10	998.222	1.118.165
1. Бруто полисирана премија за осигурување	202	1.424.891	1.425.495
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	203	-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	204	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	205	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	206	439.655	298.103
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	207	8.999	45.385
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	208	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	209	21.985	36.158
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)	11	47.548	49.830
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	211	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)	212	3.336	3.998
2.1 Приходи од наемнини	213	3.336	3.393
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	214	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	215	-	605
3. Приходи од камати	216	41.981	42.665
4. Позитивни курсни разлики	217	4	135
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	218	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)	219	1.790	3.018
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	220	1.790	2.210
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	221	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	222	-	808
7. Останати приходи од вложувања	223	437	14
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	12	64.055	31.208
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	12	11.220	10.325
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	13	12.926	8.537

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
2. Промени во еквализационата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239
2.1. Промени во бруто еквализационата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквализационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	1.114.742	1.181.716
14	557.414	616.886
	610.050	679.800
	19.066	17.479
	-	-
	83.516	16.862
	81.079	(32.102)
	-	-
	31.133	(3.529)
	1.322	(9.362)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	1.322	(9.362)
	2.925	(14.097)
	-	-
	1.603	(4.735)
	-	-
	-	-
	-	-
15	32.556	35.799
	-	-
	32.556	35.799
	463.534	474.986

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
1. Трошоци за стекнување (253+253а+254+255)	252	16	240.269	239.806
1.1 Провизија	253		97.630	95.713
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253а		96.379	92.375
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		44.709	53.133
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		1.551	(1.415)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	223.265	235.180
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		19.827	16.182
2.2 Трошоци за вработените (258а+258б+258в+258г+258д)	258		89.756	100.084
2.2.1 Плати и надоместоци	258а		53.739	59.758
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		6.523	5.823
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		20.869	20.406
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		8.625	14.097
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		934	965
2.4 Останати административни трошоци (260а+260б+260в)	260		112.748	117.949
2.4.1 Трошоци за услуги	260а		84.496	87.451
2.4.2 Материјални трошоци	260б		16.680	17.691
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		11.572	12.807
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	4.400	2.246
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		175	291
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		87	111
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265		4.061	1.844
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268		-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
5.3 Останати финансиски вложувања	269		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	270		77	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271	19	59.293	66.495
1. Трошоци за превентива	272		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	273		59.293	66.495
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274	20	(1.942)	(7.240)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275	21	(1.835)	1.906
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276		19.229	36.349
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278	22	3.018	4.872
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280		16.211	31.477
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281		-	-

Белешките на страните 17 – 79 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 79 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 27.02.2020 година и потпишани од:

Г-дин Ѓорѓе Војновиќ

Главен извршен директор



Г-дин Рок Пивк

Извршен директор



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	a		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.378.644	1.523.779
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.305.664	1.443.409
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	19.066	34.151
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	53.914	46.219
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.326.467	1.527.384
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	604.601	686.435
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	253.741	279.060
4. Надоместоци и други лични расходи	310	187.764	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	275.800	106.361
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	4.561	4.872
8. Останати одливи од редовни активности	314	-	450.656
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	52.177	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	3.605
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б		
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	1.311.592	943.433
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	1.666	4.212

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	1.267.097	892.506
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	332	-
8. Приливи од камати	325	42.497	46.715
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	1.371.866	942.589
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	7.856	10.572
2. Одливи по основ на материјални средства	328	28.166	3.158
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	1.335.844	928.859
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	844
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	60.274	-
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	V	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
2.690.236	2.467.212
2.698.333	2.469.973
-	-
8.097	2.761
23.067	25.828
-	-
14.970	23.067

Белешките на страните 17 – 79 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

		Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви	Вкупно резерви
Состојба на 1 јануари претходната деловна година	I	185.223	41.972	324.669	-	-	18.000	342.669	-	24.418	151.622	85.202	831.106
Промена во сметководствените политики	I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период	I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година – исправено	II	185.223	41.972	324.669	-	-	18.000	342.669	-	24.418	151.622	85.202	831.106
Добивка или загуба за претходната деловна година	III	-	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	31.477	51.447
Добивка или загуба за претходната деловна година	III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.477	31.477
Несопственички промени во капиталот	III2	-	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	-	19.970
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	III2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	19.970	-	-	19.970
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за пролажба	III2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	III2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IV	-	-	28.400	-	-	15.000	43.400	-	-	41.802	(85.202)	-
Зголемување.намалување на акционерскиот капитал	IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IV4	-	-	28.400	-	-	15.000	43.400	-	-	41.802	(85.202)	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)	V	185.223	41.972	353.069	-	-	33.000	386.069	-	44.388	193.424	31.477	882.553
Состојба на 1 јануари тековната деловна година	VI	185.223	41.972	353.069	-	-	33.000	386.069	-	44.388	193.424	31.477	882.553

	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви				Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции	Ост. резерви						Вкупно резерви	
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	353.069	-	-	33.000	386.069	-	44.388	193.424	31.477	882.553
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564	-	16.211	19.775
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.211	16.211
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564	-	-	3.564
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.564	-	-	3.564
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	10.492	-	-	11.468	21.960	-	-	9.517	(31.477)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	10.492	-	-	11.468	21.960	-	-	9.517	(31.477)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	363.561	-	-	44.468	408.029	-	47.952	202.941	16.211	902.328

Белешките на страните 17 – 79 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Северна Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на АД за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2019 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (80,45%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Органи на Друштвото

Начинот на управување на Триглав Осигурување АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори, со помошно тело Ревизорска комисија

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – извршен член - главен извршен директор; менаџер по бизнис и администрација;
- Г-дин Рок Пивк –извршен член - извршен директор; дипломиран економист;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори; магистер по бизнис администрација;
- Г-дин Дарко Поповски, МБА – неизвршен член; магистер по бизнис администрација;

2. Органи на Друштвото (продолжение)

- Г-дин Блаж Кметец, неизвршен член, магистер по финансии;
- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – независен неизвршен член- магистер по бизнис администрација и
- Г-дин Љубе Рајевски, дипломиран економист- независен неизвршен член до 10.11.2019 година.

Во текот на 2019 година, Одборот на директори одржа десет (10) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 5 (пет) члена и тоа:

- г-дин Дарко Поповски, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Матеја Гержина, член;
- г-ѓа Јана Полда, член;
- г-дин Бранко Флисар, член и
- г-дин Алеш Левстек – до 17.09.2019
- г-дин Миран Крашевец – од 18.09.2019.

Во временскиот период од 01.01.2019 година до 31.12.2019 година Ревизорската комисија одржа 7 (седум) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2019 година, Друштвото имаше 241 вработени (2018: 251) од кои што 127 се интерно вработени (2018: 126), а 114 (2018: 125) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016, 61/2016, 64/2018, 120/2018 и 239/2018), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, *„Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“* објавен во Службен весник број 148/2010, 41/2011 и 170/2019, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013, 61/2016 и 170/2019).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2019 и 2018 година беа како што следи:

	2019	2018
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4856	61,4950

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервираните износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(e) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Градежни објекти	%
Опрема	2,5
	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

Софтвер	%
	25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштетени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определени плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. С. Македонија им се оневозможни да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главнината во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во оценките

Подолу се презентирани оценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настаните, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на оценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скапило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2019 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2019 година и 31 декември 2018 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	16.211	902.328	200.789	449%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	17.162	903.279	200.789	450%	0%
2% намалување на приносот од вложувања	15.260	901.377	200.789	449%	0%
5% зголемување на настанати штети	(11.660)	874.457	200.789	436%	-14%
5% намалување на настанати штети	44.082	930.199	200.789	463%	14%
2% зголемување на вкупните трошоци	4.940	891.057	200.789	444%	-6%
2% намалување на вкупните трошоци	27.482	913.599	200.789	455%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	25.775	911.892	200.789	454%	5%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	6.647	892.764	200.789	445%	-5%

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	31.477	882.553	229.769	384%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	32.473	883.549	229.769	385%	0%
2% намалување на приносот од вложувања	30.480	881.556	229.769	384%	0%
5% зголемување на настанати штети	632	851.708	229.769	371%	-13%
5% намалување на настанати штети	62.321	913.397	229.769	398%	13%
2% зголемување на вкупните трошоци	19.993	871.069	229.769	379%	-5%
2% намалување на вкупните трошоци	42.960	894.036	229.769	389%	5%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	40.194	891.270	229.769	388%	4%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	22.759	873.835	229.769	380%	-4%

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Усогласеност на средствата и обврските**

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2019 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.574.582 илјади денари (2018: 1.511.290 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, како и државни обврзници.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	14.970	23.027
Депозити во банки	453.000	434.225
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	-	-
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	1.100.981	1.048.655
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	3.600	3.600
Вложувања во инвестициони фондови	2.031	1.742
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	-	-
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1.574.582</u>	<u>1.511.249</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.341.389	1.248.386
Дел за реосигурителот	(221.856)	(167.135)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1.119.533</u>	<u>1.081.251</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>455.049</u>	<u>429.998</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување" паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република С. Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2018 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 1,0% (2018: 1,5%), депозитите во банки изнесуваат 28,8% (2018: 28,7%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 69,9% (2018: 69,4%), акциите изнесуваат 0,2% (2018: 0,2%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2018: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 0% (2018: 0%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфорамции.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република С. Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република С. Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република С.Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	80.225	23.431	-	-	-	-	-	56.794
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.102.107	-	-	-	117.169	157.460	821.847	5.631
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	457.505	31.000	-	20.000	160.000	242.000	-	4.505
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	221.856	-	-	-	-	-	-	221.856
Одложени и тековни даночни средства	28	5.802	-	-	-	-	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	313.168	-	-	-	-	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.405	-	-	-	-	-	-	3.405
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	42.956	-	-	-	-	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	14.970	-	-	-	-	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	33	123.263	-	-	-	-	-	-	123.263
Вкупно средства		2.365.257	54.431	-	20.000	277.169	399.460	821.847	792.350
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(1.341.389)	-	-	-	-	-	-	(1.341.389)
Останати резерви	40	(23.382)	-	-	-	-	-	-	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(6.896)	-	-	-	-	-	-	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(20.932)	-	-	-	-	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(92.291)	-	-	-	-	-	-	(92.291)
Останати обврски	43	(73.065)	-	-	-	-	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	44	(12.212)	-	-	-	-	-	-	(12.212)
Вкупно обврски		(1.570.167)	-	-	-	-	-	-	(1.570.167)
Неусогласеност на средствата и обврските		795.090	54.431	-	20.000	277.169	399.460	821.847	(777.817)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	83.174	25.447	-	-	-	-	-	57.727
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	1.053.997	-	12.685	-	244.639	130.034	661.296	5.343
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	434.225	122.225	30.000	-	110.000	172.000	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	167.135	-	-	-	-	-	-	167.135
Одложени и тековни даночни средства	28	7.760	-	-	-	-	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	29	288.964	-	-	-	-	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		407	-	-	-	-	-	-	407
Останати побарувања	30A, 30Б, 30В	40.756	-	-	-	-	-	-	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	23.067	-	-	-	-	-	-	23.067
Активни временски разграничувања	33	123.731	-	-	-	-	-	-	123.731
Вкупно средства		2.223.216	147.672	42.685	-	354.639	302.034	661.296	714.890
Обврски									
Бруто технички резерви	39	(1.248.386)	-	-	-	-	-	-	(1.248.386)
Останати резерви	40	(13.987)	-	-	-	-	-	-	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	41	(7.739)	-	-	-	-	-	-	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	(18.780)	-	-	-	-	-	-	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	42	(49.242)	-	-	-	-	-	-	(49.242)
Останати обврски	43	(69.838)	-	-	-	-	-	-	(69.838)
Пасивни временски разграничувања	44	(25.578)	-	-	-	-	-	-	(25.578)
Вкупно обврски		(1.433.550)	-	-	-	-	-	-	(1.433.550)
Неусогласеност на средствата и обврските		789.666	147.672	42.685	-	354.639	302.034	661.296	(718.660)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	481.191	507.132	-	-	98.121	99.427	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	(398.852)	(416.309)	-	-	(98.121)	(99.427)	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	82.339	90.823	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	29.829	26.885	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.829	26.885	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	201.000	171.256	1.102.107	1.053.998	457.505	434.225	14.970	23.067
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	712.020	705.273	1.102.107	1.053.998	555.626	533.652	14.970	23.067
Вкупна исправка на вредноста	(398.852)	(416.309)	-	-	(98.121)	(99.427)	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	313.168	288.964	1.102.107	1.053.998	457.505	434.225	14.970	23.067

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	80.225	-	-	-	80.225
Финансиски вложувања расположливи за продажба	642.827	459.280	-	-	1.102.107
Депозити, заеми и останати пласмани	457.505	-	-	-	457.505
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	180.160	38.108	3.588	221.856
Одложени и тековни даночни средства	5.802	-	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	313.168	-	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	3.405	-	-	3.405
Останати побарувања	36.846	6.110	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	14.918	52	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	123.263	-	-	-	123.263
Вкупно средства	1.674.554	649.007	38.108	3.588	2.365.257
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.070.532)	(250.591)	-	(20.266)	(1.341.389)
Останати резерви	(23.382)	-	-	-	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	(6.896)	-	-	-	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.082)	(4.850)	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(4.328)	(49.761)	(37.258)	(944)	(92.291)
Останати обврски	(70.891)	(2.174)	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	(12.212)	-	-	-	(12.212)
Вкупно обврски	(1.204.323)	(307.376)	(37.258)	(21.210)	(1.570.167)
Нето вредност	470.231	341.631	850	(17.622)	795.090

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	83.173	-	-	-	83.173
Финансиски вложувања расположливи за продажба	601.196	452.802	-	-	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	434.225	-	-	-	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	152.829	14.068	238	167.135
Одложени и тековни даночни средства	7.760	-	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	288.964	-	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		261	146		407
Останати побарувања	34.930	5.826			40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	22.752	293	18	5	23.068
Активни временски разграничувања	123.731	-	-	-	123.731
Вкупно средства	1.596.731	612.011	14.232	243	2.223.217
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.022.147)	(214.745)	-	(11.494)	(1.248.386)
Останати резерви	(13.987)	-	-	-	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	(7.739)	-	-	-	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(15.698)	(2.975)		(107)	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		(39.407)	(9.361)	(474)	(49.242)
Останати обврски	(67.192)	(2.646)			(69.838)
Пасивни временски разграничувања	(25.578)	-	-	-	(25.578)
Вкупно обврски	(1.152.341)	(259.773)	(9.361)	(12.075)	(1.433.550)
Нето вредност	444.390	352.238	4.871	(11.832)	789.667

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2019 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	80.225	-	-	80.225
Финансиски вложувања расположливи за продажба	122.800	157.460	821.847	1.102.107
Депозити, заеми и останати пласмани	184.504	273.001	-	457.505
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	221.856	-	-	221.856
Одложени и тековни даночни средства	5.802	-	-	5.802
Побарувања од непосредни работи на осигурување	313.168	-	-	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	3.405	-	-	3.405
Останати побарувања	42.956	-	-	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	14.970	-	-	14.970
Активни временски разграничувања	123.263	-	-	123.263
Вкупно средства	1.112.949	430.461	821.847	2.365.257
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.341.389)	-	-	(1.341.389)
Останати резерви	(15.449)	(2.919)	(5.014)	(23.382)
Одложени и тековни даночни обврски	(2.471)	(1.062)	(3.363)	(6.896)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(20.932)	-	-	(20.932)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(92.291)	-	-	(92.291)
Останати обврски	(73.065)	-	-	(73.065)
Пасивни временски разграничувања	(12.212)	-	-	(12.212)
Вкупно обврски	(1.557.809)	(3.981)	(8.377)	(1.570.167)
Неусогласеност на средствата и обврските	(444.860)	426.480	813.470	795.090

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2018 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	83.173	-	-	83.173
Финансиски вложувања расположливи за продажба	262.668	130.034	661.296	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	262.225	172.000	-	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	167.135	-	-	167.135
Одложени и тековни даночни средства	7.760	-	-	7.760
Побарувања од непосредни работи на осигурување	288.964	-	-	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	407	-	-	407
Останати побарувања	40.756	-	-	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	23.067	-	-	23.067
Активни временски разграничувања	123.731	-	-	123.731
Вкупно средства	1.259.886	302.034	661.296	2.223.216
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.248.386)	-	-	(1.248.386)
Останати резерви	(6.404)	(2.421)	(5.162)	(13.987)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.655)	(218)	(3.866)	(7.739)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(18.780)	-	-	(18.780)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(49.242)	-	-	(49.242)
Останати обврски	(69.838)	-	-	(69.838)
Пасивни временски разграничувања	(25.578)	-	-	(25.578)
Вкупно обврски	(1.421.883)	(2.639)	(9.028)	(1.433.550)
Неусогласеност на средствата и обврските	(161.997)	299.395	652.268	789.666

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2019							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	1.102.107	-	1.102.107	1.102.107
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	457.505	-	-	-	457.505	457.505
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	221.856	-	-	-	221.856	221.856
Побарувања по основ на осигурување	29	313.168	-	-	-	313.168	313.168
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		3.405	-	-	-	3.405	3.405
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	42.956	-	-	-	42.956	42.956
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	14.970	-	-	-	14.970	14.970
		1.053.860	-	1.102.107	-	2.155.967	2.155.967
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	20.932	20.932	20.932
Останати обврски	43	-	-	-	73.065	73.065	73.065
		-	-	-	93.997	93.997	93.997
31 декември 2018							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	-	-	1.053.998	-	1.053.998	1.053.998
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	434.225	-	-	-	434.225	434.225
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	167.135	-	-	-	167.135	167.135
Побарувања по основ на осигурување	29	288.964	-	-	-	288.964	288.964
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		407	-	-	-	407	407
Останати побарувања	30А, 30Б, 30В	40.756	-	-	-	40.756	40.756
Парични средства и останати парични еквиваленти	32Б	23.067	-	-	-	23.067	23.067
		954.554	-	1.053.998	-	2.008.552	2.008.552
Обврски од непосредни работи на осигурување	42	-	-	-	18.780	18.780	18.780
Останати обврски	43	-	-	-	69.838	69.838	69.838
		-	-	-	88.618	88.618	88.618

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Оперативни сегменти

Продукти, услуги и главни потрошувачи

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во С.Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Р. С. Македонија	Останати земји	Вкупно
2019			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.424.891	-	1.424.891
Приходи од вложувања	47.549	-	47.549
Не-тековни средства *	107.240	-	107.240
2018			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.425.495	-	1.425.495
Приходи од вложувања	49.830	-	49.830
Не-тековни средства *	92.885	-	92.885

* Ги вклучува недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	95.588	1.708	(9.580)	(6)	87.710
Здравствено осигурување	71.381	(6.508)	(17.189)	71	47.755
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	208.606	(20.998)	(57.045)	18.867	149.430
Одговорност кон трети лица	591.395	(977)	(89.421)	4.457	505.454
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	299.310	11.960	(153.627)	(3.213)	154.430
Осигурување на стока во превоз	20.779	574	(19.966)	(444)	943
Општа одговорност	41.201	(1.641)	(32.495)	1.720	8.785
Останато	96.631	6.883	(60.332)	533	43.715
Вкупно премии	1.424.891	(8.999)	(439.655)	21.985	998.222

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	100.060	2.738	(986)	3	101.815
Здравствено осигурување	47.139	(5.454)	(11.960)	1.055	30.780
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	186.745	(3.666)	(13.588)	(843)	168.648
Одговорност кон трети лица	603.801	(8.984)	(29.503)	6	565.320
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	334.449	(20.835)	(139.649)	24.597	198.562
Осигурување на стока во превоз	20.900	(1.626)	(19.943)	1.610	941
Општа одговорност	35.964	1.721	(27.928)	60	9.817
Останато	96.437	(9.279)	(54.546)	9.670	42.282
Вкупно премии	1.425.495	(45.385)	(298.103)	36.158	1.118.165

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	9.456	24.275
- Вложувања расположливи за продажба	32.525	18.389
Приходи од закупнини	3.336	3.393
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	605
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	1.790	3.018
Позитивни курсни разлики	4	135
Дивиденди	332	-
Останато	105	15
	47.548	49.830

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Приходи од провизии од реосигурување	64.055	31.208
Приходи од регреси гарантен фонд	5.092	5.984
Приходи од услужни штети	2.992	1.661
Останато	3.136	2.680
	75.275	41.533

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Судски спорови	8.630	5.896
Приходи од интелектуални услуги	829	365
Приходи по основ отпис на обврски	641	1.527
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	187	296
Останати приходи	2.639	453
	12.926	8.537

Приходите од судски спорови се однесуваат на камати од регресни побарувања, а кои се добиени преку судска постапка каде што Друштвото се јавува како тужител.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	69.986	3.722	(7.416)	-	(9)	66.283
Здравствено осигурување	24.603	1.891	(1.359)	-	(9)	25.126
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	122.806	(7.804)	(12.351)	-	(6.159)	96.492
Одговорност кон трети лица	281.316	85.983	(36.537)	(35.780)	(10.117)	284.865
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	93.472	4.571	(22.948)	(2.492)	(1.282)	71.321
Осигурување на стока во превоз	-	(4.459)	(27)	4.110	(279)	(655)
Општа одговорност	1.420	(1.580)	(771)	1.980	(10)	1.039
Останато	16.447	(1.245)	(2.107)	1.049	(1.201)	12.943
Вкупно	610.050	81.079	(83.516)	(31.133)	(19.066)	557.414

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	74.246	(897)	(180)	-	-	73.169
Здравствено осигурување	13.969	732	-	-	-	14.701
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	126.911	709	(412)	489	(5.098)	122.599
Одговорност кон трети лица	308.565	(45.138)	(11.622)	13.785	(12.170)	253.420
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	144.677	3.354	(3.126)	(4.080)	(36)	140.789
Осигурување на стока во превоз	-	4.459	-	(4.110)	-	349
Општа одговорност	915	409	(405)	(1.156)	(16)	(253)
Останато	10.517	4.270	(1.117)	(1.399)	(159)	12.112
Вкупно	679.800	(32.102)	(16.862)	3.529	(17.479)	616.886

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување**

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		
Осигурување од незгода	1.894	2.007
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	17.411	13.760
Осигурување на стока во превоз	243	199
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	8.486	9.258
Одговорност кон трети лица	1.792	802
Општа одговорност	710	673
Останато	<u>2.020</u>	<u>9.100</u>
Вкупно	<u>32.556</u>	<u>35.799</u>

16. Трошоци за стекнување

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Провизија од осигурување	97.630	95.713
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	96.379	92.375
Трошоци за маркетинг	35.715	44.950
Трошоци за репрезентација	6.909	6.518
Трошоци за печатење на полиси за премија	2.085	1.665
Промена во одложени трошоци за стекнување	<u>1.551</u>	<u>(1.415)</u>
	<u>240.269</u>	<u>239.806</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

17. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2019	2018
Останати трошоци за вработени		89.756	100.084
Наеми		38.663	37.528
Материјали и трошоци за одржување		18.909	19.796
Трошоци за спонзорства и донации		11.228	11.039
Амортизација на нематеријални средства	19	9.353	7.529
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема		8.455	6.633
Патни трошоци		7.054	5.999
Телефонски и ПТТ трошоци		5.786	5.768
Судски трошоци		4.770	6.900
Адвокатски и нотарски трошоци		3.973	4.156
Премии за осигурување		3.091	2.987
Банкарски услуги		2.915	2.904
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	20А	2.020	2.020
Трошоци за стручно усовршување		1.453	1.789
Трошоци за ревизија		1.022	1.774
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		934	965
Останато		13.883	17.309
		223.265	235.180

Позицијата „Останати трошоци за вработените“ ги опфаќа бруто платите и останатите трошоци (регрес, новогодишен надомест итн) на вработените надвор од внатрешната продажна мрежа и од вработените во проценка и ликвидација на штети.

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2019	2018
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	175	291
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		77	-
Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на сопственички инструменти		4.061	1.844
Останати трошоци од вложувања		87	111
		4.400	2.246

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2019	2018
На 1 јануари		2.997	3.809
Зголемување	24Б	77	-
Ослободување	24Б	(117)	(812)
На 31 декември		2.957	2.997

Вредносното усогласување се однесува на материјалните средства кои не служат за вршење на дејноста.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***18. Трошоци од вложувања (продолжение)**

Во текот на 2019 беше извршена исправка на вредност / обезвреднување на вложувањата на една недвижност во вкупен износ од 77 илјади мкд, како и ослободување на исправка од 117 илјади мкд поради отуѓување на недвижност.

Во 2018 година не беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности.

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот во износ од 4.061 илјади мкд како резултат на загубата на ова друштво за 2019 година (2018: 1.844 илјади мкд).

19. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	16.850	19.179
Пожарен придонес	17.284	18.035
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	10.501	10.625
Придонес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	5.437	6.001
Трошоци за финансирање на Национално биро	4.452	4.840
Трошоци од минати години	176	1.019
Останато	4.593	6.796
	<u>59.293</u>	<u>66.495</u>

20. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	(1.942)	(7.240)
	<u>(1.942)</u>	<u>(7.240)</u>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***21. Останати расходи**

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Негативни курсни разлики на девизни обврски	703	1.765
Вредносно усогласување на останати побарувања	(2.570)	124
Останато	32	17
	<u>(1.835)</u>	<u>1.906</u>

22. Данок од добивка**Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка**

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Тековен данок		
Тековна година	<u>3.018</u>	<u>4.872</u>
	<u>3.018</u>	<u>4.872</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Добивка пред оданочување	% 19.229	% 36.349
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2018: 10%)	1.923	3.635
Расходи непризнаени за даночни цели	2.282	2.513
Даночно ослободени приходи	<u>(1.187)</u>	<u>(1.276)</u>
	15,7% <u>3.018</u>	13,4% <u>4.872</u>

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2015 до 2019 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2019 и 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност				
На 1 јануари 2018 година		43.747	-	43.747
Зголемување		8.309	2.263	10.572
Намалување		(8)	-	(8)
На 31 декември 2018 година		52.048	2.263	54.311
На 1 јануари 2019 година		52.048	2.263	54.311
Зголемување		9.225	-	9.225
Намалување		-	(1.368)	(1.368)
На 31 декември 2019 година		61.273	895	62.168
Амортизација				
На 1 јануари 2018 година		24.574	-	24.574
Амортизација за годината	17	7.529	-	7.529
Намалување		(8)	-	(8)
На 31 декември 2018 година		32.095	-	32.095
На 1 јануари 2019 година		32.095	-	32.095
Амортизација за годината	17	9.353	-	9.353
Намалување		-	-	-
На 31 декември 2019 година		41.448	-	41.448
Неотпишана вредност				
На 31 декември 2018 година		19.953	2.263	22.216
На 31 декември 2019 година		19.825	895	20.720

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***24. А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста**

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност		
На 1 јануари 2018 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 31 декември 2018 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 1 јануари 2019 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
На 31 декември 2019 година	<u>80.782</u>	<u>80.782</u>
Исправка		
На 1 јануари 2018 година	<u>29.321</u>	<u>29.321</u>
Амортизација за годината	17 <u>2.019</u>	<u>2.019</u>
На 31 декември 2018 година	<u>31.340</u>	<u>31.340</u>
На 1 јануари 2019 година	31.340	31.340
Амортизација за годината	17 <u>2.020</u>	<u>2.020</u>
На 31 декември 2019 година	<u>33.360</u>	<u>33.360</u>
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2018 година	<u>49.442</u>	<u>49.442</u>
На 31 декември 2019 година	<u>47.422</u>	<u>47.422</u>

На 31 декември 2019 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2018: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2019 година изнесува 57.305 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24 Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2019	2018
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		5.093	12.050
Намалување		(1.170)	(7.769)
Вредносно усогласување	18	40	812
Состојба на 31 декември		<u>3.963</u>	<u>5.093</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		3.402	6.473
Амортизација за годината	18	175	291
Намалување		(592)	(3.361)
Состојба на 31 декември		<u>2.985</u>	<u>3.403</u>
Неотпишана вредност			
На 1 јануари		<u>1.691</u>	<u>5.577</u>
На 31 декември		<u>978</u>	<u>1.690</u>

На 31 декември 2019 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2018: нема).

Во текот на 2019 година беше продаден еден објект по цена еднаква на сметководствената вредност (2018: продадени седум објекти и остварена капитална добивка од 0,6 милиони МКД)

Пазарната вредност на градежните објекти кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2019 година изнесува 1.722 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност. За едно средства за кое пазарна вредност беше проценета како пониска од сметководствената, беше извршено вредносно усогласување на износ од 77 илјади мкд (белешка 18)

Приходите од закупнина од просториите се во износ од 3.336 илјади денари и се дел од “Приходи од вложувања” во белешка 11 (2018: 3.393 илјади денари). Приходот од закупнина вклучува и приход од давање на подзакуп на дел од деловниот простор Хипериум на придруженото друштво Триглав Осигурување Живот АД, Скопје.

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Вложување во придружени друштва	56.794	57.727
Вложување во Национално биро на РМ	23.431	25.447
	<u>80.225</u>	<u>83.174</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 561 илјади МКД (2018: 635 илјади МКД).

Во текот на 2017 година Друштвото, заедно со Триглав Инт. (матичното друштво), основаа друштво за животна осигурување – Триглав Осигурување Живот АД, Скопје. Влогот во акционерскиот капитал во новото друштво изнесува 1 милион евра, односно 20% од издадените акции, а останатите 80% се сопственост на Триглав Инт. Друштвото изврши вредносно усогласување на вложувањето во Триглав Живот како резултат на загубата на ова друштво за 2019 година (позиција 265 од билансот на успех).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

25. Финансиски вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Р. С. Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

26. А) Финансиски средства расположливи за продажба

Во илјади денари	2019	2018
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	1.102.107	1.053.998
	<u>1.102.107</u>	<u>1.053.998</u>

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*). Заклучно со 31 декември 2019 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници во износ од 1,096,476 илјади МКД издадени од Министерството за финансии на Р.С. Македонија со рок на доспевање од 1 до 30 години и каматни стапки од 1.5% до 4.5%.

26. Б) Депозити и останати пласмани

Во илјади денари	2019	2018
Орочени депозити во домашни банки	413.000	414.225
Депозити по видување	40.000	20.000
Државни записи	4.505	-
	<u>457.505</u>	<u>434.225</u>

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 4.593 илјади МКД (2018: 5.197 илјади МКД)

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Во 2018 година, следејќи ја препораката добиена од регулаторот на осигурителната индустрија - Агенцијата за супервизија на осигурување - државните обврзници класифицирани како „заеми и побарувања“ (L&R) во портфолиото, беа пренесени (реклафицирани) во категоријата "расположливи за продажба" (AFS). Вкупната номинална вредност на рекласифицираните финансиски средства изнесува 612.840 илјади МКД, а сметководствената вредност (нето сметководствена вредност + акумулирана камата) изнесува 647.611 илјади МКД. Книговодствената вредност е еднаква на објективната вредност на финансиските средства пресметана со користење на модел на вреднување. Влијанието на сеопфатната добивка како резултат на рекласификацијата изнесува 20.232 илјади МКД, поради формирањето на ревалоризациони резерви од рекласифицираните финансиски средства. Влијанието врз билансот на успех изнесува 0 денари, бидејќи методот на ефективна каматна стапка се користи во двете ситуации.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

26. Б) Депозити и останати пласмани

Рекласификација од “заеми и побарувања“ во средства „расположливи за продажба“	2019	2018
<i>Во илјади денари</i>		
Износ на рекласифицирани средства	-	612.840
Ефективна каматна стапка	-	3%
Сметководствена вредност на рекласифицираните средства на датумот на известување	-	647.611
Објективна вредност на рекласифицираните средства на датумот на известување	-	647.611
Набавна вредност	-	613.068
	-	
Амортизација на премија/дисконт	-	(2)
Ефект од курсни разлики	-	(107)
Акумулирана камата	-	12.172
Ревалоризациона резерва	-	22.480
	-	
Одложени даночни обврски	-	(2.248)
	-	
Ефект на сеопфатната добивка	-	20.232

26. В) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Вредност на заеми	98.121	99.427
Исправка на вредноста	(98.121)	(99.427)
	-	-
Исправка на вредноста		
<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
На 1 јануари	99.427	117.995
Ослободување	(105)	(8)
Отпис	(1.201)	(18.560)
На 31 декември	98.121	99.427

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	113.360	91.375
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	105.538	74.405
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	2.959	1.355
	221.857	167.135

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28. Одложени и тековни даночни средства

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Аконтации за данок на добивка	5.680	7.629
Побарувања по основ поврат на ДДВ	122	131
	<u>5.802</u>	<u>7.760</u>

29. Побарувања по основа на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Побарувања произлезени од договори за осигурување	705.357	699.539
Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	6.663	5.734
Исправка на вредност	(398.852)	(416.309)
	<u>313.168</u>	<u>288.964</u>

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
На 1 јануари	416.309	448.694
Дополнителна исправка на вредност	37.665	26.434
Ослободување на исправка на вредност	(38.685)	(32.257)
Отпис	(16.437)	(26.562)
На 31 декември	<u>398.852</u>	<u>416.309</u>

30. А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Побарувања по основ на регрес	24.466	27.958
Побарувања за услужно исплатени штети	5.355	5.066
Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	728	725
Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	32.313	29.919
Останати краткорочни побарувања	538	340
Исправка на вредност	(24.466)	(27.958)
	<u>38.934</u>	<u>36.050</u>

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	27.958	29.645
Дополнителна исправка на вредност	-	719
Ослободување од исправка на вредност	(3.492)	(2.406)
На 31 декември	<u>24.466</u>	<u>27.958</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања

Во илјади денари

	2019	2018
Побарувања по основ на камата - заеми	13.942	14.548
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	561	635
Побарувања по основ на камата - останато	86	86
Побарувања по основ на наемнини	773	640
Исправка на вредност	<u>(14.484)</u>	<u>(15.090)</u>
	<u>878</u>	<u>819</u>

Во илјади денари

	2019	2018
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	15.090	18.508
Ослободување од исправка на вредност	-	(5)
Отпис	<u>(606)</u>	<u>(3.413)</u>
На 31 декември	<u>14.484</u>	<u>15.090</u>

30. В) Останати побарувања

Во илјади денари

	2019	2018
Побарувања од вработени	112	111
Побарувања од купувачи	1.222	2.239
Побарувања за депозити, аванси и кауции	165	154
Останати побарувања	2.731	2.469
Исправка на вредност	<u>(1.086)</u>	<u>(1.086)</u>
	<u>3.144</u>	<u>3.887</u>

Во илјади денари

	2019	2018
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	1.086	1.118
Ослободување од исправка на вредност	-	(32)
Отпис	<u>-</u>	<u>-</u>
На 31 декември	<u>1.086</u>	<u>1.086</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31 Останати средства

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	38.119	19.537
Парични средства и останати парични еквиваленти	14.970	23.067
	<u>53.089</u>	<u>42.604</u>

32 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во опремата во текот на 2019 и 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2018	102.838	102.838
Зголемување	3.158	3.158
Отуѓување и расходување	(2.133)	(2.133)
На 31 декември 2018	<u>103.863</u>	<u>103.863</u>
На 1 јануари 2019	103.863	103.863
Зголемување	28.166	28.166
Отуѓување и расходување	(22.776)	(22.776)
На 31 декември 2019	<u>109.253</u>	<u>109.253</u>
Исправка		
На 1 јануари 2018 година	79.810	79.810
Амортизација за годината	17 6.633	6.633
Отуѓување и расходување	(2.117)	(2.117)
На 31 декември 2018 година	<u>84.326</u>	<u>84.326</u>
На 1 јануари 2019 година	84.326	84.326
Амортизација за годината	17 8.455	8.455
Отуѓување и расходување	(21.647)	(21.647)
На 31 декември 2019 година	<u>71.134</u>	<u>71.134</u>
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2018 година	<u>19.537</u>	<u>19.537</u>
На 31 декември 2019 година	<u>38.119</u>	<u>38.119</u>

На 31 декември 2019 година, Друштвото нема опрема под залог (2018: нема).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

32 Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Парични средства во благајна		
- во денари	7	7
- во девизи	-	-
Парични средства во банка		
- во денари	14.911	22.744
- во девизи	52	316
Краткорочни високоликвидни вложувања	-	-
	14.970	23.067
Исправка на вредноста	-	-
	14.970	23.067

33 Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	4.593	5.197
Одложени трошоци за стекнување	113.143	114.693
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	5.527	3.841
	123.263	123.731

Во текот на 2019 година беше извршена измена на „Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување“ (Службен весник 170/2019), со кој се воведуваат измени во начинот на признавање, последователно мерење и обелоденување на одложените трошоци за стекнување. Согласно измените, за да се одложат трошоците за стекување потребно е истите директно да можат да се поврзат со конкретен приход (полиса). Во Правилникот се наведуваат следните видови на маргинални трошоци кои можат да се одложуваат:

1. Провизија за застапници и осигурителни брокери;
2. Дел од трошоците за вработените во внатрешната продажна мрежа, а кои се однесуваат на следните активности:
 - a. Снимање и преземање на ризик во осигурување;
 - b. Подготовка и печатење на полиса;
 - c. Надоместоци за извршени здравствени прегледи, со цел утврдување и контрола на ризикот кој се презема во осигурување.
3. Останати трошоци непосредно поврзани со вршење на работи на осигурување наведени во точка 2, а кои друштвата за осигурување не би ги признале доколку не биле склучени договори за осигурување.

Друштвата за осигурување е потребно да се усогласат со измените во Правилникот, односно да обезбедат идна примена на променетите сметководствени политики, најдоцна до 01.01.2021 година.

Во моментот Друштвото покрај директните трошоци (како што се провизиите), ги одложува и индиректните трошоци (пример административните трошоци). Дополнително, одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба, односно не ги поврзува одложените трошоци за стекнување со конкретен приход (полиса).

33. Активни временски разграничувања (продолжение)

Имајќи го ова во предвид, во наредниот период Друштвото ќе мора да изврши значителни измени на софтверските програми кои ги користи како би се обезбедиле услови за усогласување со подзаконската регулатива. Квантифицирање на ефектот кој измените во Правилникот би го имале врз билансите на Друштвото во моментов е невозможно, бидејќи за такво нешто е потребна адекватна софтверска поддршка. Сепак, имајќи предвид дека Правилникот не дозволува одложување на индиректните трошоци, може да се заклучи дека измените материјално ќе влијаат на билансите на Друштвото.

34. Капитал и резерви

Акционерски капитал

Во број на акции	Обични акции	
	2019	2018
На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
На 31 декември - целосно платени	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>

На 31 декември 2019 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2018: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2019	2018
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана	80,45%	80,35%
Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Одборот на директори на Друштвото (2018: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

34. Капитал и резерви (продолжение)

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р.С. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. С. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

35 Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2019 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 16.211 илјади денари (2018: 31.477 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2018 година од 60.184 (2018: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>16.211</u>	<u>31.477</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка по акција	<u>269</u>	<u>523</u>

36 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Преземени обврски

Триглав Осигурување АД Скопје имаше склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 јануари 2019 година. Согласно последниот анекс на договорот, Друштвото го зголеми изнајмениот простор и доби пониска цена по квадратен метар. Договорот е продолжен до 31 јануари 2028 година, со можност за раскинување од 31 декември 2022 година. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 2.520 илјади денари со ДДВ.

37 Усогласеност со законската регулатива

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2019 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.119.533 илјади денари (2018: 1.081.251 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.574.582 илјади денари (2018: 1.511.290 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници				Придружен и друштва	Вкупно	
			Заваровалници Триглав	Триглав РЕ	Триглав Подгорица	Триглав Загреб			Триглав Белград
31 декември 2019									
Средства	1.942	-	126.016	-	-	-	-	492	128.450
Средства од реосигурување	1.934	-	126.016	-	-	-	-	-	127.950
Побарувања по основ на осигурување и останати	8	-	-	-	-	-	-	84	92
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	408	408
Обврски	38.639	-	10.532	-	-	-	-	28	49.199
Обврски кон реосигурители	38.390	-	10.532	-	-	-	-	-	48.922
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	15	-	-	-	-	-	-	-	15
Останати обврски	234	-	-	-	-	-	-	28	262
Приходи	19.011	-	160.492	23	25	29	151	2.406	182.137
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	121	111	232
Приходи од провизии и надомести	17.367	-	43.150	23	25	29	-	-	60.594
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	1.614	-	78.766	-	-	-	-	-	80.380
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-	38.576	-	-	-	-	-	38.576
Останати приходи	30	-	-	-	-	-	30	2.289	2.349
Промена во преносна премија	-	-	-	-	-	-	-	6	6
Расходи	156.178	-	178.275		374	12	98	323	335.260
Промена во резерви за штети на реосигурителите	283	-	-	-	-	-	-	-	283
Промена во резерви за преносна премија	-	-	-	-	-	-	98	-	98
Промена во резерви за преносна премија на	-	-	4.011	-	-	-	-	-	4.011
Бруто ликвидирани штети	309	-	-	-	349	12	-	-	670
Пренесена премија на реосигурителите	154.202	-	174.264	-	-	-	-	-	328.466
Административни трошоци	1.384	-	-	-	25	-	-	323	1.732

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Во илјади МКД	Матично друштво	Директен сопственик	Сестрински подружници						Придружени друштва	Вкупно	
			Заваровалница Триглав	Триглав ИНТ.	Триглав РЕ	Триглав Непремичнине	Триглав Саеаево	Триглав Загреб			Триглав Белград
31 декември 2018											
Средства	2.220	-	91.647	-	-	-	98	27	190	94.182	
Средства од реосигурување	2.220	-	91.647	-	-	-	-	-	-	93.867	
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-	-	-	-	-	98	27	13	138	
Останати побарувања	-	-	-	-	-	-	-	-	177	177	
Обврски	14.748	-	8.054	-	-	3	-	-	-	22.805	
Обврски кон реосигурители	14.550	-	8.054	-	-	-	-	-	-	22.604	
Останати обврски	198	-	-	-	-	3	-	-	-	201	
Приходи	20.724	105	36.213	-	12	-	116	60	2.010	59.240	
Приходи од осигурување	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	
Приходи од провизии и	12.373	-	14.437	-	12	-	116	60	-	26.998	
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	1.882	-	14.762	-	-	-	-	-	-	16.644	
Промена во резерви за штети	856	-	-	-	-	-	-	-	-	856	
Останати приходи	5.613	105	-	-	-	-	-	-	1.942	7.660	
Промена во преносна премија	-	-	7.014	-	-	-	-	-	-	7.014	
Расходи	137.951	-	79.368	953	-	190	-	-	259	218.721	
Промена во резерви за штети	-	-	9.878	-	-	-	-	-	-	9.878	
Бруто ликвидирани штети	297	-	-	-	-	145	-	-	-	442	
Пренесена премија на	136.186	-	69.490	-	-	-	-	-	-	205.676	
Административни трошоци	1.468	-	-	953	-	45	-	-	259	2.725	

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешка 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	14.522	18.930
Животно осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	148	160
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.014	1.026
	<u>15.684</u>	<u>20.116</u>

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

<i>Во илјади денари</i>	2019			2018		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Пријавени, но неисплатени штети	407.454	(81.183)	326.271	384.707	(74.404)	310.303
Настанати, но непријавени штети	268.667	(24.354)	244.313	217.679	-	217.679
Преносна премија	605.235	(113.360)	491.875	596.236	(91.375)	504.861
Останати резерви	54.090		54.090	46.745		46.745
Резерви за бонуси и попусти	5.944	(2.960)	2.984	3.019	(1.356)	1.663
	<u>1.341.390</u>	<u>(221.857)</u>	<u>1.119.533</u>	<u>1.248.386</u>	<u>(167.135)</u>	<u>1.081.251</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2019 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	41.748	112.389	293.965	92.753	7.015	14.030	43.335	605.235
Преносна премија за реосигурителот	(51)	(18.895)	(10.325)	(45.819)	(6.789)	(11.576)	(19.906)	(113.361)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	41.697	93.494	283.640	46.934	226	2.454	23.429	491.874
Резерви за штети	33.442	39.713	546.158	39.358	-	6.180	11.273	676.124
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(96.370)	(8.771)	-	(50)	(350)	(105.541)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	33.442	39.713	449.788	30.587	-	6.130	10.923	570.583
Останати резерви	5.553	3.176	43.692	3.149	-	496	3.968	60.034
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(2.958)	(2.958)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	5.553	3.176	43.692	3.149	-	496	1.010	57.076
	80.692	136.383	777.120	80.670	226	9.080	35.362	1.119.533

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

39 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2018 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	45.346	95.906	292.988	104.713	7.589	12.389	37.305	596.236
Преносна премија за реосигурителот	(56)	(28)	(5.868)	(49.033)	(7.233)	(9.856)	(19.302)	(91.376)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	45.290	95.878	287.120	55.680	356	2.533	18.003	504.860
Резерви за штети	30.062	47.042	467.583	35.203	4138	7.660	10.699	602.387
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(60.590)	(6.276)	(4.110)	(2.030)	(1.398)	(74.404)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	30.062	47.042	406.993	28.927	28	5.630	9.301	527.983
Останати резерви	3.996	3.650	36.284	2.732	321	594	2.186	49.763
Останати резерви - реосигурување	-	-	-	-	-	-	(1.355)	(1.355)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	3.996	3.650	36.284	2.732	321	594	831	48.408
	79.348	146.570	730.397	87.339	705	8.757	28.135	1.081.251

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

39. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари

	2019			2018		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	602.386	(74.405)	527.981	626.940	(77.934)	549.006
Пријавени штети	22.747	(6.779)	15.968	(1.624)	3.530	1.906
Настанати, но непријавени штети	50.988	(24.354)	26.634	(22.930)	-	(22.930)
Состојба на 31 декември	676.121	(105.538)	570.583	602.386	(74.404)	527.982

Преносна премија

Во илјади денари

	2019			2018		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	596.236	(91.375)	504.861	550.850	(55.216)	495.634
Полисирана премија во тековната година	1.424.891	(439.655)	985.236	1.425.495	(298.103)	1.127.392
Заработена премија во тековната година	(1.415.892)	417.670	(998.222)	(1.380.109)	261.944	(1.118.165)
Состојба на 31 декември	605.235	(113.360)	491.875	596.236	(91.375)	504.861

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

40. Останати резерви

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Резерви за отпремнина	2.080	1.995
Резерви за јубилејни награди	6.282	6.158
Резерви за неискористени одмори*	5.616	5.834
Резерви за судски спорови **	9.404	-
	<u>23.382</u>	<u>13.987</u>

* Резервите за неискористени одмори се однесуваат на одмори на вработените кои се заработени во 2018 година и кои до датумот на известување сè уште не се искористени, но може да се пренесат во наредната година.

** Резервите за судски спорови во износ од 9.404 илјади мкд во финансиските извештаи од 2018 година беа прикажани во позиција 134 од Билансот на состојба.

41. Одложени и тековни даночни обврски

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Одложени даночни обврски	5.150	4.753
Тековни даночни обврски	1.746	2.985
	<u>6.896</u>	<u>7.738</u>

42. Обврски по основ на осигурување

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Обврски од непосредни работи на осигурување	20.932	18.780
Обврски по основ реосигурување	92.291	49.242
	<u>113.223</u>	<u>68.022</u>

43. Останати обврски

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Обврски кон Национално биро	29.897	30.923
Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	16.291	15.373
Обврски кон добавувачите	13.210	10.768
Обврски за законски продонеси од осигурување	3.108	4.353
Обврски по основ на дивиденди	1.724	1.724
Обврски по основ на примени аванси	26	26
Останато	8.809	6.671
	<u>73.065</u>	<u>69.838</u>

44. Пасивни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2019	2018
Пасивни временски разграничувања	12.212	25.578
	<u>12.212</u>	<u>25.578</u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2019 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

45. Последователни настани

Последиците од преземените мерки за ширење на вирусот COVID19 врз економската активност во Република Северна Македонија генерално, а со тоа и врз работењето и реализацијата на плановите на Триглав осигурување АД, Скопје ќе зависи пред сè глобалното справување со овој хуманитарниот проблем.

Во основа постојат две можни сценарија за динамиката со која ќе се разрешува хуманитарната криза, а со тоа и нејзиното негативно влијание на економските текови:

1. Одложено закрепнување при кое што вирусот ќе продолжи да се шири до средината на Q2 2020 кога како резултат на мерките кои се преземаат за ограничување на неговото ширење и сезоналитетот на вирусот постепено ќе настапи нормализирање на состојбите; и
2. Продолжени контракции при кое што вирусот ќе се прошири глобално без сезонски пад, создавајќи шок врз побарувачката што ќе трае до Q3 2020 година. Здравствените системи се преоптоварени во многу земји, особено најсиромашните, со големо негативно влијание врз населението и економијата.

Во овој момент не можеме со сигурност да тврдиме кое сценарио ќе се реализира и какви ефекти точно ќе има. Она што е сигурно е дека новонастаната ситуација ќе има ефекти кои ќе резултираат со забавување на економијата, намалување на бруто домашен производ, намалена ликвидност и солвентност на стопанството и населението, зголемена невработеност итн.

Генерално, очекувањата се дека Друштвото ќе се соочи со намалена економска активност во месеците што следат, која ќе резултира во намалена премија и намалена наплата на истата но од друга страна очекуван се и намалени бруто оперативни трошоци.

Согласно најновите случувања поврзани со пандемијата од COVID19 на глобално и локално ниво, Друштвото изврши анализа на тековниот план за 2020 година. Друштвото генерално очекува намалување на иницијално планираните бројки меѓутоа во моментот се наоѓаме во многу неизвесно окружување и располагаме со многу малку информации со кои би можеле да изработиме прецизна анализа. Исходот во двете хипотетички сценарија е намалување на активноста во 2020 година, како и зголемени нето загуби, меѓутоа ова се влијанија кои Друштвото би ги почувствувало во 2020 година, а согласно најновите предвидувања на Светска Банка економијата со голем замав би отскокнала назад кон крајот на 2020 година и почетокот на 2021 година.

Истите сценарија кои се направени за планот се пренесени во пресметката за капиталната адекватност на Друштвото по Solvency 1, при што поради претпоставките за намалување на нивото на бизнисот капиталната адекватност останува на речиси истото ниво како и оригиналниот план за 2020 година, односно по двете сценарија капиталната адекватност изнесува над 400%. Дополнително, нивото на средства кои ги покриваат техничките резерви и во двете сценарија остануваат на соодветно ниво, односно покриеност од над 145%.

ПРИЛОГ 1 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ПРИЛОГ 2 ЗАВРШНА СМЕТКА